

ДО
УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

ПРЕКУ:
ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Б А Р А Њ Е

за доделување неповратни средства од Посебниот фонд по основ **вработување на невработени инвалидни лица на неопределено време**
(го пополнува работодавачот)

1. Основни податоци за работодавачот *(задолжително да се пополни сите позиции)*

- Полн назив на субјектот _____
_____;
- Седиште на фирмата _____
_____;
- Адреса на деловниот објект на фирмата каде работат инвалидните
лица _____;
- Основач/ сопственик _____;
- Управител _____;
- Телефон-Факс _____;
- Лице за контакт _____;
- Датум на основање _____;
- Датум на почеток на деловна активност како заштитно друштво
односно трговец поединец _____;
- Број на деловниот субјект (БДС) _____;
- Шифра на дејност (број и опис) _____
_____;
- Стварна дејност _____;

- Единствен даночен број _____;
- Жиро сметка _____;
- Банка депонент _____;
- Дали редовно исплатува плата во последните девет месеци _____;
- Број на вкупно вработени лица на неопределено време на денот на поднесување на барањето: _____;
 - број на вработени инвалидни лица од чл. 2 ст. 1 од законот: _____;
 - број на вработени инвалиди на трудот: _____;
 - број на вработени неинвалидни лица: _____;
- Број на вработени инвалидни лица од чл. 2 став 1 од Законот на неопределено време за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд од денот на влегувањето во сила на Законот за вработување на инвалидни лица (10.06.2000 година), а за подоцна основаните субјекти од денот на почетокот на деловната активност на фирмата: _____.

2. Средствата од Посебниот фонд да се доделат за:

Вработување на ___ инвалидни лица од член 2 став 1 од Законот и тоа за:

Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Датум на вработување
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____
6.	_____	_____
7.	_____	_____
8.	_____	_____

НАПОМЕНА: За веродостојноста на искажаните податоци во барањето и приложените документи одговара управителот на фирмата.

Датум и место

М.П.

Работодавач,
